

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛОЧЕ-ЛИТОТЕЛМИ“, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ

Се прогласува Законот за прогласување на локалитетот “Плоче-Литотелми“, за строг природен резерват,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2003 година.

Бр. 07-5360/1
29 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

З А К О Н

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛОЧЕ-ЛИТОТЕЛМИ“, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ

Член 1

Просторот на локалитетот “Плоче-Литотелми“ се прогласува за строг природен резерват (во натамошниот текст: резерват).

Член 2

Границата на резерватот започнува од составот на двата крака на Ругински Дол, од каде што се движи на исток по истоимениот поток до составот со КП 2004/1 (КО Страцин). Оттука границата продолжува во ист правец и минува по јужната страна на КП 2127 и 2126 (КО Страцин) и продолжува по Ругински Дол, при што ја пресекува КП 2004/1 и избива на раскрсницата на патот 6338. Оттука, границата свртува на север и минува по патот 6338, сј до раскрсницата со патот 6341. Одовде границата свртува на запад и минува по патот 6338, кој води во правец на селото Карадак. Во овој правец границата води до местото каде што започнува безимениот поток. Од ова место границата го менува правецот и се протега кон југозапад минувајќи по должината на безимениот поток и завршува на почетната точка на неговиот слив во Ругински Дол.

Вкупната површина на резерватот изнесува 75 хектари.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува мерките за спроведување на заштитата на строгиот природен резерват “Плоче-Литотелми“ во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.